


3. Ülke İzin Belgesi



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
 РЕПУБЛИК ДИ МАКЕДОНС  
 REPUBLIC OF MACEDONIA  
 РИПУБЛИКА ДИ МАКЕДОН

**ВАЖИ ЗА:**  
 VALID FOR:  
 GÜLTÜRLÜK  
 VALID FOR PER:

2007

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**  
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
 MINISTERIUM FÜR VERKEHR UND KOMMUNIKATIONEN  
 MINISTRE DE TRANSPORT ET COMMUNICATIONS


**Б**  
**В**

№ 002428

**ДОЗВОЛА**  
 İZİN BELGESİ / PERMITS

**ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА ВО МЕЊНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ**  
 İÇİN ULUSLARARASI YOL KURULUŞU İÇİN KURULUŞ İZİN BELGESİ  
 FÜR DEN INTERNATIONALEN GÜLTIGEN VERKEHRSSYSTEME  
 POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES

<p><b>Вид на превоз</b>          Вид на превоз          Art der Beförderung          Le di transport</p>	<p><b>БИЛАТЕРАЛЕН</b> - или на промени соопштва          Билатерален - или на промени соопштва          Bilateral - changing companies          Bilateral - entre sociétés</p>	<p><b>Б</b> <b>В</b></p>	<p><b>ДРЖАВА</b>          Држава          Land          Pays</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">TURKEY</p>
<p><b>НЕ СЕ ПЛАќА НА ДОНЕСИ ЗА ПРАВИЛА</b>          Nicht tragen der Gebühren          Ne payent pas de droits</p>	<p><b>БРОЈ НА ПАТУВАЊА</b>          Anzahl der Reisen          Nombre de Voyages          Nombre de voyages</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">1</p>		
<p><b>TUR10421</b>          EKOL 1007</p>			
<p><b>ПРЕВОЗНИК</b>          Служба          Transporteur          Transporteur</p>	<p><b>FİRMA ADI VE ADRESİ</b>          Фирма и адреса          Firmenname und Adresse          Nom et adresse de l'entreprise</p>		
<p><b>ПОСТАТЕН ЗА ДОЗВОЛА</b>          Code de la douane          Nummer für die Zölle          Numéro de douane</p>	<p><b>КАУМНИЦИОНАЛКА</b>          Код на каумни          Code de douane          Code de douane</p>	<p><b>ДЕРЖАВА НА ДОЗВОЛА</b>          Land der Beförderung          Pays pour les Douanes          Pays pour les douanes</p>	
<p><b>РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕЊА НА ДОЗВОЛА</b>          Resultat der Prüfung          Résultat de l'examen          Résultat de l'examen</p>	<p><b>БЕЗНАМАНА АКАДИЈА</b>          Ohne Angabe          Ohne Angabe          Ohne Angabe</p>		
<p><b>ДИЈАГНОСТИЧКА НА ДОЗВОЛА</b>          Diagnose der Beförderung          Diagnostic des Douanes          Diagnostic des douanes</p>	<p><b>ДИЈАГНОСТИЧКА НА ДОЗВОЛА</b>          Diagnose der Beförderung          Diagnostic des Douanes          Diagnostic des douanes</p>		



<b>ОД</b> From Von De  <b>ДО</b> To Bis Jusqu'à  <b>ТОВАР</b> Freight Frachtgut Cargaison	<p style="text-align: center;"><b>(МЕСТО НА ИСПАДИВАЊЕ И ИМЕ НА ДРЖАВАТА)</b>  <i>(Place of departure and state - Abfahrtsort und Staat - Lieu et pays de départ)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>(МЕСТО НА АРРИВАЊЕ И ИМЕ НА ДРЖАВАТА)</b>  <i>(Place of destination and state - Bestimmungsort und Staat - Lieu et pays de destination)</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>(ВИД НА ПРЕВОЗ)</b>  <i>(Type of freight / Categorie / Type de fret)</i></p>
<b>ГРАНИЧЕН ПРЕХОД ПРИ ИЗХОД ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</b> <i>Border-crossing at the exit from the Republic of Macedonia</i> <i>Grenzüberbergung bei der Ausreise in der Republik Mazedonien</i> <i>Frontière à l'export dans la République de Macédoine</i>	<b>ГРАНИЧЕН ПРЕХОД ПРИ ИЗХОД ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</b> <i>Border-crossing at the exit from the Republic of Macedonia</i> <i>Grenzüberbergung bei der Ausreise aus der Republik Mazedonien</i> <i>Frontière à la sortie de la République de Macédoine</i>
<b>НАПОМЕНА</b>  1. Доколку возра до се наоѓа во возилото и на баране на контролната служба да несе даде на увид. 2. Не е дозволено пренос на воатрешниот сообраќај. 3. Возачот може да вози само. 4. Доколку воз не е провозен. 5. Превозникот и возачот персонално се должни да ги исполнуваат прописите на Република Македонија. 6. За возилото се плаќаат патни такси согласно со прописите на Република Македонија, ако тие возачот не е провозен со меѓународен договор или на основа на реципроцитет.  <b>NOTE</b>  1. The license must be carried in the motor vehicle or presented for inspection at the request of control officials. 2. Transport in internal traffic is forbidden. 3. The license is valid only for one trip. 4. The license is not transferable. 5. The carrier and the crew of the motor vehicle shall obey the regulations of the Republic of Macedonia. 6. Road taxes are to be paid for the motor vehicle according to the regulations of the Republic of Macedonia, unless it is otherwise prescribed by the International Treaty or on the basis of reciprocity.	<b>ЗАВЕРКА НА НАРНСКИОТ ОРГАН НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕХОД</b> <i>Certification of competent authorities at the border-crossing</i> <i>Beiglaubigung der Zollbehörden am Grenzüberbergung</i> <i>Entreposicion de la Douane à la frontière</i>          <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="799 1346 1054 1447"> <b>В.И.У.И</b>  <i>Entry - Arrivée - Entrée</i> </div> <div data-bbox="1054 1346 1326 1447"> <b>И.И.Е.И</b>  <i>Exit - Austritt - Sortie</i> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="799 1447 1054 1671"> <b>ДАТУМ</b>  <i>Date - Daterfassung - Date</i> </div> <div data-bbox="1054 1447 1326 1671"> <b>ДАТУМ</b>  <i>Date - Einvernehmung / Date</i> </div> </div>
<b>BEACHTUNG</b>  1. Die Genehmigung zur Fährteneg ist gültig und auf Anfrage der Kontrollorgane vorzulegen. 2. Die Beförderung im Inlandsverkehr ist untersagt. 3. Gültig nur für eine Beförderung. 4. Die Genehmigung ist nicht übertragbar. 5. Der Transporteur und das Personal sind verpflichtet, die Vorschriften der Republik Mazedonien zu befolgen. 6. Für den Fährteneg werden Reisegebühren des Fährteneg gemäß der Republik Mazedonien gemäß, falls in einem internationalen Vertrag oder auf Grund von Reciprocität aus dem anderen vorgeordnet ist.  <b>NOTE</b>  1. L'autorisation doit accompagner le véhicule et à la demande de l'organe de contrôle, elle doit être présentée. 2. Le transport à l'intérieur du pays n'est pas autorisé. 3. La présente autorisation est valable pour un seul transport. 4. L'autorisation n'est pas transférable. 5. Le transporteur et son personnel sont tenus à respecter les Règlements de la République de Mazedonien. 6. Les taxes pour le véhicule, prévues par les Règlements de la République de	